

Датум на поднесување: _____
 Потпишан од: _____
 20 ____ год. / Viti
 Потпишан од: _____



Примено: _____
 Прегледано: **45.02.2021**
 Орг. Единица: _____
 Број: _____
 Прилог: _____
 Вредност: _____
1005 - 265/1

БАРАЊЕ

за слободен пристап до информации од јавен карактер

Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер:

Заради спроведување на анализа за структурата и организацијата јавната администрација во Република Северна Македонија, како и практиките за комуникација со јавноста, внатрешно пријавување и придонес кон Целите на одржлив развој на ОН, Ве молиме да ни ги доставите следните податоци и информации за секоја од годините кои се наведени во табелата:

Дел 1.
 Структура и организација

	Опис на ставка /број или сума	2018	2019	2020
1.	Број на лица со заснован работен однос во Вашата институција (со полно работно време и со платени придонеси), согласно ЗАС или ЗВЈС и ЗРО			
1.1	Број на административни службеници со заснован работен однос во Вашата институција			
1.2	Број на даватели на услуги со заснован работен однос во Вашата институција			
1.3	Број на овластени службени лица со заснован работен однос во Вашата институција			
1.4	Број на помошно-технички лица со заснован работен однос во Вашата институција			
2.	Број на лица ангажирани во Вашата институција со договори преку Агенција за привремени вработувања			
3.	Број на лица со друг вид договори за повремено или привремено вршење на услуги или авторски			